

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 134 Год. LXII Понеделник, 25 декември 2006 Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2210. Одлука за избор на член на Владата на Република Македонија.....	2	2221. Решение за разрешување од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.....	4
2211. Решение за именување членови на Одборот за акредитација на високото образование.....	2	2222. Решение за именување претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството.....	4
2212. Решение за разрешување и определување претставник во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје.....	2	2223. Заклучоци за настап на Владата во борбата против корупцијата.....	4
2213. Решение за именување претседател и членови на Одборот за сопственичка трансформација на јавните служби на Република Македонија.....	2	2224. Правилник за пуштање на пазар и ставање во употреба на моторни возила, приклучни возила, опрема и делови кои можат да се вградат и/или да се користат на нив.....	5
2214. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Студентскиот центар „Скопје“ - Скопје.....	2	2225. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	21
2215. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелаго-нија“ - Скопје.....	3	2226. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	21
2216. Решение за именување државен секретар во Министерството за финансии.....	3	2227. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката бр.02-1868/1 за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД Скопје.....	22
2217. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	3	Дирекција за заштита и спасување	
2218. Решение за именување членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Македонија.....	3	136. Овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати.....	22
2219. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансира-но пензиско осигурување - Скопје.....	3	Комора на извршители на РМ	
2220. Решение за именување државен сек-ретар во Министерството за одбрана..	4	137. Тарифа за награда и други трошоци за работа на извршителите.....	23
		Огласен дел	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2210.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 декември 2006 година донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За член на Владата на Република Македонија и министер без ресор се избира Иво Ивановски.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4805/1
21 декември 2006 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2211.

Врз основа на член 25 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2000, 49/2003 и 113/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 ноември 2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. За членови на Одборот за акредитација на високото образование, се именуваат:
 - д-р Јонуз Абдулаи,
 - д-р Атанас Кочов,
 - д-р Јованка Тутеска,
 - д-р Марија Ташева.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6005/1
28 ноември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2212.

Врз основа на член 25 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/96 и 29/2002) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО СОВЕТОТ НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – СКОПЈЕ

1. Д-р Љубица Станковска се разрешува од должноста претставник во Советот на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје.
2. За претставник во Советот на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје се определува д-р Боне Величковски, научен советник во ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-1980/6
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2213.

Врз основа на член 95 од Законот за установите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/2005 и 120/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА СОПСТВЕНИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател и членови на Одборот за сопственичка трансформација на јавните служби на Република Македонија се именуваат:

- а) за претседател:
 - м-р Зоран Ставрски, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
 - б) за членови:
 - Имер Селмани, заменик на претседателот на Владата на Република Македонија и министер за здравство,
 - Михајло Маневски, министер за правда,
 - Вера Рафајловска, министер за економија,
 - Љупче Мешков, министер за труд и социјална политика,
 - Сулејман Рушители, министер за образование и наука,
 - м-р Илиријан Бекири, министер за култура.
 - в) Во работата на Одборот за приватизација учествуваат, но без право на одлучување и:
 - Ванчо Муратовски, претседател на Сојузот на синдикатите на Македонија и
 - Светлана Петровиќ, претседател на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4774/5
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2214.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТУДЕНТСКИОТ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Студентскиот центар „Скопје“ – Скопје се разрешуваат:
 - Ермира Мехмети,
 - Никола Глигоров,
 - Сабри Ракипи,
 - Елена Неделковска,
 - Зекир Зекири.
2. За членови на Управниот одбор на Студентскиот центар „Скопје“ – Скопје се именуваат:
 - Илче Димовски,
 - Марјан Станојковски,
 - Веле Груевски,
 - Игор Митренцов,
 - Виолета Џунтеска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5261/1
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2215.

Врз основа на член 38 став 1, 3 и 5 од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98 и 40/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ СТУ- ДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје се разрешуваат:

- Гордана Захаријева,
- Валериј Пенев,
- Анета Трипунова,
- Зулкефли Саити,
- Бујар Хоџа.

2. За членови на Управниот одбор на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје се именуваат:

- Бобан Коруневски,
- Сашко Николов,
- Томе Трајанов,
- Лидија Митева,
- Есад Пател.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-5262/1
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2216.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2005-Пречистен текст и 61/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

1. За државен секретар во Министерството за финансии се именува д-р Снежана Костадиновска-Милошеска, државен советник за прашања на финансискиот систем и меѓународните финансии во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6104/2
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2217.

Врз основа на член 55 и 56-а од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ- СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Вулнет Ферати се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на негово барање.

2. За член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува Албон Џемаили, дипл. фармацевт.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6155/2
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2218.

Врз основа на член 9 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/2002) и член 24 од Статутот на Институтот за акредитација на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на Институтот за акредитација на Република Македонија се именуваат:

- Марија Ангеловска, дипл.правник, вработена во Дирекцијата за спречување на перење пари, орган во состав на Министерството за финансии,
- Елизабета Хочевар-Јанковска, дипл.економист, вработена во Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии,
- Горан Манчев, дипл. електроинженер, вработен во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6161/1
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2219.

Врз основа на член 50 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004 и 113/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – Скопје се именуваат:

- за време од три години
- Димитар Трпеновски,
- за време од пет години
- Анета Димовска,
- за време од седум години
- Александар Стојков.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6173/1
5 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2220.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2005-Пречистен текст и 61/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9 декември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА**

1. За државен секретар во Министерството за одбрана се именува Љиљана Стеријовска, државен советник за НАТО интеграции во Министерството за одбрана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6267/2
9 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2221.

Врз основа на член 16 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК
НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА СКОПЈЕ**

1. Дијана Мијовиќ се разрешува од функцијата заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје, поради истек на времето за кое е именувана.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-6335/1
12 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2222.

Врз основа на член 19 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94 и 39/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА КОМИСИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ЗА
ОДОБРУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПРОГРАМАТА
ЗА НЕПОВРАТНО УЧЕСТВО ВО ФИНАНСИРАЊЕТО
НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД
СТОПАНСКАТА И НЕСТОПАНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
И ЗА УЧЕСТВО ВО ТРАЈНИОТ ВЛОГ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО
НА ОДДЕЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЕКТИ ОД СТОПАНСТВОТО**

1. За претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување на средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството се именуваат:

а) за претседател:

- Ирфан Одаи, државен секретар во Министерството за локална самоуправа,

б) за членови:

- Зоран Маневски, вработен во Министерството за економија,

- Саша Митрев, вработен во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

- Јасминка Киркова, вработена во Министерството за транспорт и врски,

- Виолета Дракуловска, раководител на Одделението за меѓуресурска соработка во Секторот за одржлив развој во Министерството за животна средина и просторно планирање,

- Мате Ѓорѓиевски, раководител на одделение во Секретаријатот за европски прашања.

2. Во работата на Комисијата учествува и Боро Гаврилов, градоначалник на општина Карбинци, како претставник од Заедницата на единиците на локалната самоуправа, без право на глас.

3. Со донесувањето на Решението за именување претседател и членови на Комисијата за давање мислење за одобрување средства од Програмата за неповратно учество во финансирањето на инвестициони проекти од стопанската и нестопанската инфраструктура и за учество во трајниот влог во финансирањето на одделни инвестициони проекти од стопанството на досегашниот претседател и членовите на Комисијата им престанува мандатот.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4514/8
12 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Никола Груевски, с.р.

2223.

Врз основа на член 36, став 7 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.12.2006 година, донесе

**ЗАКЛУЧОЦИ
ЗА НАСТАП НА ВЛАДАТА ВО БОРБАТА
ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА**

Владата на Република Македонија во Програмата за работа на Владата на Република Македонија во периодот 2006-2010 година, поднесена до Собранието на Република Македонија, во делот – Добро владеење и борба против корупцијата, недвосмислено се заложил за промена на состојбите во развојот на економијата и демократијата во Македонија, пред се, преку промена во однесувањето на Владата. Во таа насока, Владата своето работење го базира на принципите на чесност, транспарентност и одговорност.

Овие заклучоци се првиот акт кои ги донесува Владата на Република Македонија што се во функција на обезбедување коренити промени во однос на општото однесување и работење на Владата, организираност криминал и корупцијата.

1. Владата во борбата против корупцијата има јасна политичка волја, одлучност и одговорност. Јасната политичка волја на Владата за целосна поддршка во борбата против корупцијата подразбира, пред се, создавање на планови и активности на дејствување, засновано на приоритети за воспоставување на ефикасна, правна и институционална рамка за превенција и борба против корупцијата и мобилизација на сите општествени и политички фактори.

Владата во насока на спречување на корупцијата презема мерки за политички и економски реформи (реформи во правосудниот систем, јавната администрација и локалната самоуправа, отстранување на негативното влијание на корупцијата врз обемот на странските директни инвестиции, односно елиминирање на ограничувачкиот фактор во привлекувањето на странските инвеститори).

Тргнувајќи од фактот дека се работи за доста суптилно системско прашање кое е детерминирано од дејствувањето на системот и истовремено е главна пречка за негово менување, борбата против корупцијата треба да подразбира и системски и стратешки мерки на отстранување на условите во кои корупцијата дејствува. Имено, вистинските мерки за спречување на корупцијата се долгорочни и во континуитет, со однапред утврдени приоритети на конкретно дејствување кои треба да дејствуваат взаемно и симултано.

Владата во остварувањето на своите надлежности утврдени со Устав и закон е одговорна за извршување на законите и другите прописи, вклучувајќи ја и обврската на нејзините членови да не прибавуваат посебна лична добивка, ниту добивка за семејството.

Независноста и интегритетот ја обврзуваат Владата при изборот и именувањето на носители на јавни функции да одлучува без влијание или било кој облик на привилегија, туку врз принципот на стручност и компетентност.

Владата ја насочува активноста на државните органи и државните институции да соработуваат со невладините организации и со средствата за јавно информирање на планот на подигање на јавната свест за опасноста од корупцијата и организираниот криминал и борбата за нивно сузбивање.

Владата и другите државни органи и институции треба да обезбедат конкретно и интензивно спроведување на Државната програма за спречување на корупцијата, со цел целосно имплементирање на препораките и приоритетите вградени во Програмата и континуирано да соработуваат со Државната комисија за спречување на корупцијата.

Владата обезбедува транспарентност во своето работење и го мотивира невладиниот сектор за негово вклучување во целиот процес. Со цел подобрување на транспарентноста во јавниот сектор, Владата ќе ги поддржи и ќе обезбеди заштита на лицата кои ќе откријат случај на корупција.

Владата го гарантира правото на граѓаните за слободен пристап на информации од јавен карактер.

Владата го подржува интензивирањето на се уште недоволната координација помеѓу Јавното обвинителство и другите чинители во борбата против корупцијата, односно зајакнувањето на капацитетите на Јавното обвинителство за ефикасна борба против корупцијата.

Владата ќе предложи донесување на закон кој го третира сегментот на спречување на судирот на интереси.

Владата ќе предложи изменување и дополнување на соодветните законски и подзаконски акти, со цел намалување на дискреционите права на министрите.

2. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6289/1
19 декември 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

2224.

Врз основа на член 20, став 4 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТАВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА, ОПРЕМА И ДЕЛОВИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА НИВ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат суштествените барања што треба да ги исполнуваат моторните возила, приклучните возила, опремата и деловите кои може да се вградат и/или да се користат на нив; постапката за оцена на сообразноста при нивното пуштање на пазар и ставање во употреба, како и условите кои треба да ги исполнуваат правните лица што учествуваат во постапката за оцена на сообразноста (во натамошниот текст: овластено тело).

Член 2

Хомологација, во смисла на овој правилник, е низа на активности со кои се потврдува сообразноста на возилото како целина со одредбите на прописите за хомологација на опремата и деловите на моторните возила и приклучните возила (во натамошниот текст: „возила“).

Под возила, во смисла на овој правилник, се возилата кои се опфатени според категоризацијата на возилата за хомологација дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Хомологацијата се врши за сите возила кои се произведени, се увезуваат или привремено се увезуваат во Република Македонија.

Член 4

Хомологацијата се врши пред увозот, а за возилата кои се произведени, односно доработени во Република Македонија, пред пуштање на пазарот.

II. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ВОЗИЛАТА, ОПРЕМАТА И ДЕЛОВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА НИВ

Член 5

Возилата, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на нив треба да ги исполнуваат суштествените барања од соодветните ЕСЕ (Економска комисија за Европа на Обединетите Нации) правилници, кои се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник, а кои се применуваат врз основа на меѓународниот „Договор за донесување на униформните технички прописи за возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возила на тркала, како и условите за реципрочно признавање на одобрувањата издадени на база на тие прописи“ на Економската комисија за Европа на Обединетите Нации, ревидиран на 5 октомври 1995 година.

Член 6

Возилата што сервиски се произведуваат или увезуваат, треба да ги исполнуваат суштествените барања од Прилогот 2 на овој правилник.

Опремата и деловите на ново произведените моторни возила што единечно се произведуваат и доработуваат, треба да ги исполнуваат суштествените барања во Прилогот 2 на овој правилник, а овие возила како целина треба да ги исполнуваат основните хомологациски барања.

III. ПОСТАПКА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Член 7

Хомологација се врши за тип возило која важи за неопределен број на возила од ист тип или за поединечно возило кога се работи само за едно возило, на поедини карактеристики на возилото и на неговата опрема и делови. Хомологацијата се состои од два дела:

Во првиот дел се проверуваат карактеристиките на возилото и на неговите делови и опрема како и пооделните елементи од возилото.

Во вториот дел се проверува сообразноста на возилото како целина.

Член 8

Со хомологација на типот на возилото како целина се проверува и утврдува сообразност на возилото со хомологациските прописи што се однесуваат на возилата, а кои важат во Република Македонија на денот на увозот односно на прегледот на возилото.

Возилото е во согласност со хомологациските прописи доколку има поединечни хомологации согласно суштествените барања од колона 4а од Прилог 2 на овој правилник.

За новите возила од ставот 2 на овој член хомологацијата на типот важи се додека не се појави ново хомологациско барање согласно колоната 4б од Прилогот 2 на овој правилник.

Сообразноста на тип на возило со суштествените барања се потврдува со сертификат за хомологација на тип возило (Прилог 3) издаден од страна на административно тело за хомологација во Бирото за метрологија при Министерството за економија (во натамошниот текст: комисија).

Комисијата го издава сертификатот од став 4 на овој член врз основа на технички извештај со хомологиран тип возило изработен од техничкиот сервис за хомологација.

За возила произведени во Република Македонија сертификатот се издава на барање на производителот, а за возилата произведени во странство на барање на неговиот овластен застапник за хомологација.

Сертификатот за хомологација на тип возило застапникот го приложува во постапката при увоз на возила од конкретниот тип.

Изјава за сообразност на возило со хомологиран тип возило (Прилог 4) се издава врз основа на сертификатот за хомологација на тип возило. За сериски произведените возила во Република Македонија изјавата ја издава производителот на возилото, а за увезените овластениот застапник – увозник.

Изјавата за сообразност со хомологиран тип возило се приложува со секое возило кое се продава.

Изјавата за сообразност на возилото со хомологиралиот тип возило е задолжителен документ што сопственикот на возилото го приложува со барањето за прва регистрација на возилото во Република Македонија.

Комисијата од став 4 на овој член е составена од експерти за хомологација со соодветно работно искуство.

Прилозите 3 и 4 од ставовите 4 и 8 на овој член се составен дел на овој правилник.

Член 9

Со хомологација на единечно возило како целина се проверува и утврдува сообразност на возилото со хомологациските прописи што се однесуваат на возилата, а кои се применуваат во Република Македонија на денот на увозот.

Возилото е во согласност со хомологациските прописи доколку има поединечни хомологации согласно суштествените барања од Прилог 2 (колона 4б за нови возила, односно колона 4в за половни возила).

Како половно возило при извршување на хомологациските активности ќе се смета она возило кога од денот на првата регистрација поминало најмалку три месеци и за тоа време возилото поминало најмалку 3000 km. Условот за поминати најмалку 3000 km не се однесува за приклучни возила.

Сообразноста на единечното возило со суштествените барања се потврдува со потврда за сообразност на единечно прегледано возило (Прилог 5) издадена од страна на комисијата, а врз основа на изјава на сообразност на единечно прегледано возило (Прилог 6), издадена од овластено тело. Изјава за сообразност на единечно возило може да издаде овластениот увозник, за возила за кои веќе поседува сертификат за хомологација на тип возило.

Увозникот на возилото потврдата за сообразност на единечно прегледано возило ја поднесува при увозното царинење, а изјавата за сообразност на единечно прегледано возило се поднесува при првата регистрација на возилото.

Прилозите 5 и 6 од став 4 на овој член се составен дел на овој правилник.

Член 10

Хомологацијата може да биде и повеќетапна, доколку при изработка на целокупното возило учествуваат повеќе произведувачи.

Во случаите од став 1 на овој член пред увозот се издава: сертификат за хомологација за некомплетен тип возило (за сериски произведени возила), а за единечно возило потврда за сообразност за некомплетно возило. По комплетирањето, врз основа на дополнителен преглед се издава сертификат за хомологација на тип возило, од страна на комисијата, а врз основа на изјавата за сообразност за единечно прегледано возило издадена од страна на овластено тело.

Член 11

Хомологацијата на поедини карактеристики на возилото, на неговите делови и опрема опфаќа: технички дел на испитувањата, тестирања, преглед на документацијата и издавање соопштение за хомологација.

Техничкиот дел од испитувањето го врши технички сервис за хомологација, согласно ECE/TRANS/WP.29/343. Врз основа на позитивниот технички извештај, на барање на производителот, соопштението може да го издаде комисијата.

Член 12

Хомологација по еден од ЕЦЕ правилниците, ЕЕС директивите за хомологација или други технички прописи за карактеристиките на возилата и на нивните делови и опрема, производителот на возилото, деловите или опремата за возилата ја започнува со поднесување барање до комисијата.

Комисијата пред да издаде одобрение за хомологација на возилото, на неговите делови и опрема по еден од ЕЦЕ правилниците за хомологација, утврдува дека производителот го задоволува бараниот квалитет во оној дел на производниот процес во кој се произведува производот за кој се бара хомологација, односно да има потврда за признавање на системот за квалитет според МКС EN 9001:2000.

Член 13

Утврдување на сообразност на возилата со суштествените барања од овој правилник не е потребна во случаи кога се работи за:

1. возила увезени за членовите на дипломатските и конзуларните претставништва на странските држави во Република Македонија, а кои ќе имаат регистерски таблички на дипломатско или конзуларно претставништво.

2. употребувани возила со музејска вредност, а како такви возила се сметаат одделни возила постари од 30 години, на кои таков статус е утврден од страна на комисијата врз основа на мислење од овластена стручна организација.

3. возила кои привремено се увезуваат заради учество во натпревари, саеми и други приредби, организирани на подрачјето на Република Македонија при што привременитиот увоз на овие возила може да трае најмногу 30 дена.

4. возила кои не се предвидени за возење по патниот сообраќај и кои нема да бидат регистрирани.

5. противпожарни возила, со претходно мислење на Министерството за внатрешни работи.

6. специјални возила наменети за потребите на Армијата на Република Македонија и на Министерството за внатрешни работи, освен комерцијалните возила и возилата за превоз на патници.

7. спортски моторни возила од аматерска самоградба кои не се направени за возење во патниот сообраќај и не се регистрираат, а се наменети само за употреба на натпревари.

8. возила, подарени на хуманитарните организации исклучиво за вршење на нивната хуманитарна дејност.

9. возила кои пред внесувањето во Република Македонија биле регистрирани во Република Македонија.

10. моторните и приклучните возила за кои се води постапка за одземање или веќе се ставени на располагање за јавна продажба (лицитација), како и за возилата од истиот контингент кои се наменети за бесплатно отстапување и продажба, согласно член 87 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“, број 39/2005) и Уредбата за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или отстапена во корист на државата и за распределба на средствата („Службен весник на Република Македонија“ број 108/2005).

Член 14

Постапката на единечен преглед на возило, по писмено одобрение од страна на комисијата, може да се изврши и во услови кога одделни документи не се приложени, односно не можат да се обезбедат.

За возилата од став 1 од овој член, комисијата може да одобри издавање потврда и изјава за сообразност врз основа на извештај од страна на овластеното тело за оценка на сообразноста на единечно прегледано возило, но само во следните случаи:

1. подарени возила од странски органи и организации на домашни правни субјекти, врз основа на мислење за прифаќање на подарокот издадено од надлежните органи на државата.

2. возила со специјална намена, односно со специјални изведби, во согласност со тарифниот број 8705, од царинските прописи, како и блиндираните возила.

3. возила што се изработени според важечки ЕСЕ и ЕЕС прописи од областа на хомологацијата, а со кои прописите во Република Македонија не се усогласени.

4. привремен увоз на возилата за посебни потреби за кои се бара претходно мислење од надлежен државен орган.

Член 15

Во случаите на единечно ново произведени и доработени возила од членот 6 став 2 на овој правилник, одобрение за издавање изјава за сообразност на единечно прегледано возило се издава од страна на комисијата, врз основа на технички извештај базиран на проверка на пресметките, вграденост на хомологирани делови и опрема, основни испитувања и инженериски проценки изготвен од техничкиот сервис за хомологација.

Член 16

За сите возила кои имаат единствена европска хомологација на овластениот застапник - увозник му се издава сертификат за сообразност на типот на возило врз основа на веродостојна копија на изворниот хомологациски документ без да се приложат единечни хомологации.

Член 17

За произведените и увезените возила во Република Македонија од ист изведен тип на возило, на производителот, застапникот или увозникот му се издава изјава за сообразност на возилата за единечно произведени возила до три примероци од ист изведен тип на возило.

Член 18

Овластениот увозник на кого му е издаден сертификат за хомологација на тип возило, може да увезе вкупно до десет примероци од возила од категоријата (утврдени во Прилогот 1) L, M1, N1, O1 и O2 или пет примероци од категоријата M2, M3, N2, N3, O3 и O4, кои се изведби од некој хомологиран тип возило, што типската хомологација не ги опфаќа, односно еднаков број на примероци од новиот тип на возило, доколку се работи за тип и марка на возило, од која некој тип возило веќе добил документ за хомологација за тип возило, или оној нов тип кој сеуште не е хомологиран.

За добивање на изјава за сообразност на возилото се применува постапката што е пропишана во член 9 од овој правилник.

Член 19

Увозник кој веќе има сертификат за хомологација за типот на возилото за основно возило, наменето за надградба, односно доработка, може по постапката за поединечно одобрување без количински ограничувања да увезува и целосни возила кои се произведени на хомологираното основно возило.

Член 20

Увозниците кои немаат сертификат за хомологација на тип возило, можат да увезуваат возила само на начин пропишан за поединечно увезените возила согласно член 17 од овој правилник.

Член 21

Хомологациски активности можат да се извршуваат и на оштетени возила, но само доколку не е оштетен ни еден елемент кој влијае на безбедноста на возилото, односно елемент кој е опфатен со суштествените барања наведени во Прилог 2 од овој правилник.

Член 22

При царинењето на возилото увозникот приложува сертификат за хомологација на тип возило, односно потврда за сообразност на единечно прегледано возило.

Увозникот не ги приложува наведените документи само во случаите од член 13 на овој правилник и во случај на привремен увоз на возило – мостра заради добивање документ за хомологација на тип возило односно добивање изјава за сообразност на единечно прегледаното возило.

Член 23

За сите составни делови и опрема на возилата, за кои според соодветни правилници е пропишана хомологација, производителот, увозникот или продавачот може да пушти во промет на пазарот само оригинални резервни делови, односно хомологирани резервни делови опремени со хомологациска ознака и ознака на производителот. Тоа се однесува за резервните делови, што се непосредно вклучени во поедини хомологирани склопови односно системи на возила, како што се облоги за кочници, издувни колектори, светлосно сигнална електрична опрема и друго.

IV. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ПРАВНИТЕ ЛИЦА ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Член 24

Овластеното тело треба да ги исполнува следните услови:

1. Соодветен стручен кадар, со следните квалификации:

- за секое испитно место по најмалку еден дипломиран машински или сообраќаен инженер за вршење на стручни и технички работи во постапката за хомологација,

- најмалку еден машински, сообраќаен или електро-техничар за помагање при прегледот и вршење на административни работи.

Вработениот стручен кадар треба да има најмалку две години работно искуство од кои една година во областа на прегледот на моторните возила како и извршен посебен аудит за нивната обученост според одобрена програма за односните категории возила.

2. Соодветна просторна опременост за секое испитно место заради обезбедување на услови за вршење на работите на хомологација на возилата и тоа:

- соодветен затворен работен простор во кој е можно да се вршат прегледите на возилата, а кој треба да ги задоволи условите во врска со надворешните димензии на возилата и во кој е овозможено непречено работење на испитувачите кои вршат преглед на возилата и другите стручни и технички работи согласно постапката за хомологацијата и истиот да биде оддалечен најмалку 10 km од населено место,

- канцелариски простор кој треба да биде одделен од просторот за испитувања и вршење на преглед на возилата соодветно опремен за водење на евиденција и архивирање на документацијата,

- согласност од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање по основа на извршената оценка на влијанието врз животната средина.

3. Соодветна техничка опременост согласно нормативите во прописите за кои вршат хомологациски испитувања.

4. Независност и непристрасност во однос на субјектите кои се непосредно или посредно поврзани со производите чија сообразност се оценува.

5. Доверливост во работата - одговорност за извршената работа.

Овластеното тело од став 1 на овој член треба постојано да ги исполнува условите пропишани со техничките прописи и соодветните критериуми за акредитација утврдени од Институтот за акредитација на Република Македонија.

Член 25

Правното лице кое е овластено како технички сервис за хомологација на возила, освен поседување на кадровски, просторни, техничко лабораториски услови и компетенции за извршување на своите работи, треба да ги обезбеди следните дополнителни услови:

- поседување и познавање на националните и меѓународните прописи од областа на возилата,

- познавање на националните и меѓународните стандарди од областа на возилата,

- поседување и познавање на мултиратералните и билатералните спогодби од областа на сообраќајот,

- следење на подготовката на материјалите во WP29 во ЕСЕ при Обединетите Нации,
- обезбедување учество на националните експерти во соодветни работни подгрупи во ЕСЕ,
- познавање на системот за хомологација во Европската унија,
- поседување и познавање на прописите на Европската унија за возилата во сообраќајот,
- познавање на националните капацитети за производство, доработка и преправка на возила,
- поседување на соодветни технички знаења за толкување на одделни технички прописи,
- проценка на административно-техничката состојба во однос на одделни прашања од технолошкиот развој (развој на домашно производство) и организирање на систем за негова поддршка,
- преведување, прилагодување и предлагање на технички прописи,
- мрежно поврзување и комуникација со национални и меѓународни технички центри, како и центри на производителите и транспортерите заради размена (добивање и давање) информации,
- проверка на пресметки, основни хомологациски испитувања, инженериски проценки и изготвување извештаи.

Правното лице кое е овластено како технички сервис за хомологација на возила води централна евиденција на сите возила кои се одобрени (типски и единечно).

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Комисијата ќе се формира за 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 27

Овластените стручни организации кои се имаат стекнато со овластување за утврдување на сообразноста на возилата врз основа на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала на опремата и делови за моторни возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/01, 21/02, 31/02, 52/02, 26/04, 35/04 и 83/04), можат да вршат оценка на сообразноста на возилата, до добивање на овластување согласно одредбите на овој правилник, најмногу уште една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 28

Со денот на влегување на сила на овој правилник престанува да важи Наредба за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала на опремата и делови за моторни возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/01, 21/02, 31/02, 52/02, 26/04, 35/04 и 83/04) и Правилникот за суштествените барања што треба да ги исполнуваат возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2006).

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-8704/3
19 декември 2006 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

ПРИЛОГ 1

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВОЗИЛА

Категорија L: Моторни возила со помалку од четири тркала

L1: Возила на две тркала со работна зафатнина на цилиндриците на моторот која не преоѓа 50 (cm³) и максимална конструктивна брзина која не преоѓа 50 (km/h).

L2: Возила на три тркала со работна зафатнина на цилиндриците на моторот која не преоѓа 50 (cm³) и максимална конструктивна брзина која не преоѓа 50 (km/h).

L3: Возила на две тркала со работна зафатнина на цилиндриците на моторот која преоѓа 50 (cm³) или максимална конструктивна брзина поголема од 50 (km/h).

L4: Возила на три тркала, асиметрично поставени во однос на средната подолжна оска, со работна зафатнина на цилиндриците на моторот преку 50 (cm³) или максимална конструктивна брзина поголема од 50 (km/h) (моторцикл со бочна приколка).

L5: Возила на три тркала, симетрично поставени во однос на средната подолжна оска, чија што работна зафатнина на цилиндриците на моторот преоѓа 50 (cm³) или максимална конструктивна брзина надминува 50 (km/h).

L6: Возила со четири тркала чија што сопствена маса не преоѓа 350 kg, во која што не е вклучена масата на батериите во случај на возила со електричен погон, чија најголема конструктивна брзина не преоѓа 45 km/h и чија најголема зафатнина на цилиндриците, за мотори со запалување со искра, не преоѓа 50 cm³ или чија што најголема излезна снага не преоѓа 4 kW во смисла на други мотори со внатрешно согорување или електрични мотори чија што најголема ефективна моќност не преоѓа 4 kW.

L7: Возила со четири тркала, освен категоризирани со L6, чија што сопствена маса не преоѓа 400 kg (550 kg за возила наменети за носење на стока), во која што не е вклучена масата на батериите во случај на возила со електричен погон и чија што најголема ефективна моќност не преоѓа 15 kW.

Категорија M: Моторни возила со најмалку четири тркала кои се наменети за превоз на патници:

M1: Возила за превоз на патници кои, покрај седиштето на возачот, имаат најмногу осум седишта.

M2: Возила за превоз на патници кои, покрај седиштето на возачот, имаат повеќе од осум седишта и чија најголема маса не преоѓа 5000 (kg).

M3: Возила за превоз на патници кои покрај седиштето на возачот, имаат повеќе од осум седишта и чија најголема маса преоѓа 5000 (kg).

Категорија N: Моторни возила со најмалку четири тркала кои се наменети за превоз на товар:

N1: Возила за превоз на товар чија најголема маса не преоѓа 3500 (kg).

N2: Возила за превоз на товар чија најголема маса преоѓа 3500 (kg), а е помала од 12000 (kg).

N3: Возила за превоз на товар чија најголема маса преоѓа 12000 (kg).

Категорија O: Приколки (вклучително полуприколки).

O1: Едноосни приколки (исклучувајќи ги полуприколките) чија што најголема маса не преоѓа 750 (kg).

O2: Приколки чија што најголема маса преоѓа 750 kg, а не преоѓа 3500 (kg).

O3: Приколки чија што најголема маса преоѓа 3500 (kg), но не и 10000 (kg).

O4: Приколки чија што најголема маса преоѓа 10000 (kg).

Забелешки

за категориите M и N:

Во случај на влечно возило кое е наменето за влечење на полуприколка, за најголема маса за категоризација на возилото се зема масата на влечното возило (во состојба спремно за возење) зголемена за најголемата маса која му се пренесува од полуприколката и за најголемата маса на баластот – товарот на влечното возило (ако тоа е предвидено).

Опремата и инсталациите, монтирани на некои специјални возила, кои не се наменети за превоз на патници (автодигалки, подвижни работилници, продавници, се сметаат како товар во смисла на класификацијата на возилата).

за категоријата O:

При полуприколките, на најголема маса за определување на категоријата на возилото се смета делот од вкупната маса на целосно оптоварената полуприколка кој, кога таа е прикачена на влечното возило, се потпира на оската, односно на оските на полуприколката.

ПРИЛОГ 2

ТАБЕЛА

1	2	3а	3б	4а	4б	4в	5
Содржина на правилникот	Ознака на правил- никот ЕЕС	ЕЕС Директива: основна	ЕЕС Директива: барана	Стапување на сила: за типска хомологација	Стапување на сила: за нови возила	Стапување на сила: за половни возила	Категорија на возилата
Фарови со светилки R2	R 1/01 R 1/02	76/761	89/517, 99/17	15.04.1962	15.04.1962	15.04.1962	M, N
Катадиоптери	R 3/02	76/757	76/757, 97/29	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	За сите
Светла за регистарската табличка	R 4/00	76/760	76/760, 97/31	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N, O
Затнати фарови (SB)	R 5/02	76/761	89/517, 99/17	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N
Покажувачи на правецот	R 6/01	76/759	89/277, 99/15	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N, O
Позициони, габаритни и стоп светла	R 7/01 R 7/02	76/758	89/516 97/30	25.07.1969 01.10.2000	25.07.1969 01.10.2000	25.07.1969 01.10.2000	M, N, O
Фарови со сијалици H1, H2, H3	R 8/04 R 8/05	76/761	89/517, 99/17	25.07.1969	25.07.1969	25.07.1969	M, N
Бучавост на возила со три тркала	R 9/04 R 9/05 R 9/06	70/157	92/97 96/20, 97/24 99/101, 2002/51	01.03.1969 01.10.2000	01.03.1969 01.10.2000	01.03.1969 01.10.2000	L2, L4, L5 L5
Радиопречки	R 10/01 R 10/02	72/245	89/491 95/54, 97/24, 2005/49	23.04.1973 01.10.2000	23.04.1973 01.10.2002	23.04.1973 01.10.2005	M, N, L, M, N, O, L
Брави и шарки	R 11/02	70/387	70/387, 70/389, 98/90, 2001/31	17.12.1983	17.12.1983	17.12.1983	M1, N1

Заштита на возачот од воланот при судир	R 12/02 R 12/03	74/297	91/662	01.10.2002 01.10.2002	01.10.2004 01.10.2004	01.10.2004 01.10.2005	M1 M1, N1
Кочници	R 13/06 R 13/08 R 13/09 R 13/10	71/320 71/320	91/422 98/12 2002/78	05.01.1985 01.10.2001 01.10.2002	05.01.1985 01.10.2001 01.10.2002	05.01.1985 01.10.2004 01.10.2005	M, N, O
Кочници (хармонизиран пропис)	R 13-H			01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	M1
Приклучоци на сигурносните ремени	R 14/02 R 14/03 R 14/04 R 14/05 R 14/06	76/115 76/115	90/629 96/38 2005/41	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2002	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2004	17.12.1983 01.10.2001 01.10.2005	M, N
Сигурносни ремени	R 16/04	77/541	90/628, 96/36, 2000/3 2005/40	27.08.1976	27.08.1976	27.08.1976	M, N, L5
Јачина на седиштата и приклучоците и наслоните за глава	R 17/04 R 17/06 R 17/07	74/408	81/577 96/37 2005/39	27.08.1976 01.10.2001 01.10.2002	27.08.1976 01.10.2002 01.10.2004	27.08.1976 01.10.2004 01.10.2005	M1
Заштита од недозволена употреба	R 18/01 R 18/02 R 18/03	74/61	74/61 95/56	05.01.1985 01.10.2001	05.01.1985 01.10.2002	05.01.1985 01.10.2004	M, N, L5
Предни светла за магла	R 19/02	76/762	87/354, 99/18	01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	M, N
Фарови со халогени сијалици H4	R 20/02 R 20/03	76/761	89/517, 99/17	01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	M, N
Внатрешна опременост на возилото	R 21/01	74/60	78/632, 2000/4	20.07.1991	20.07.1991	20.07.1991	M1

Кациги за мотоциклисти	R 22/00 R 22/03 R 22/04 R 22/05				15.01.1988 01.10.2001 01.10.2002	15.01.1988 01.10.2001 01.10.2002		Опрема
Светла за возење назад	R 23/00	77/539	87/354, 97/32		24.07.1983	24.07.1983	24.07.1983	M, N, O
Димност на возила со дизел мотор	R 24/03	72/306	89/491, 97/20 2005/21		05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	M, N
Наслони за глава	R 25/03 R 25/04	78/932	87/354		17.12.1983 01.10.2001	17.12.1983 01.10.2002	17.12.1983 01.10.2004	
Надворешни испакнати делови	R 26/01 R 26/02 R 26/03	74/483	79/488 87/354		17.12.1983 01.10.2001	17.12.1983 01.10.2002	17.12.1983 01.10.2004	M1
Триаголници за означување	R 27/03				01.10.2001	01.10.2001		Опрема
Звучен сигнал	R 28/00	70/388	70/388, 87/354		01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	M, N
Пневматици за патнички возила и нивни приколки	R 30/02	92/23	92/23, 2001/43 2005/11		17.08.1979	17.08.1979	17.08.1979	M1, O1, O2, (N1)
Заштита од пожар	R 34/00 R 34/01	70/221	81/333 97/19 2006/20		01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	M1
Распоред на ножните команди	R 35/00	-	-		17.12.1983	17.12.1983	17.12.1983	M1
Конструкција на автобусите со повеќе од 16 (22) седишта (патници)	R 36/02 R 36/03	- 2001/85	- 2001/85		01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	(M2), M3
Светилки со вжарено влакно	R 37/03	76/761	89/517, 99/17		14.06.1983	14.06.1983	14.06.1983	За сите
Задни светла за магла	R 38/00	77/538	89/518, 1999/14		24.07.1983	24.07.1983	24.07.1983	M, N, O
Брзиномер и вградување	R 39/00	75/443	75/443, 97/39		05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	L3-L5, M, N
Емисија на гасови од моторцикли	R 40/01	95/1	95/1, 97/24 2002/41		02.02.1988	02.02.1988	02.02.1988	L3, L4, L5

Бучавост на моторцикли	R 41/01 R 41/02 R 41/03	78/1015	89/235, 97/24	02.02.1988 01.10.2001	02.02.1988 01.10.2002	02.02.1988 01.10.2004	L3, L4
Сигурносни стакла	R 43/00	92/22	92/22, 2001/92	22.12.1985	22.12.1985	22.12.1985	За сите
Заштита на децата во возилата	R 44/03 R 44/04	2000/3	2000/3	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	!
Бришачи на фаровите	R 45/01			01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Ретровизори	R 46/01 R 46/02	71/127	88/321	01.10.2000	01.10.2001	01.10.2001	L, M, N
Емисија на мопеди	R 47/00	97/24	97/24, 2002/51	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	L1, L2
Вградување на светлосно сигналните уреди	R 48/00 R 48/01 R 48/02	76/756	91/663 97/28	01.04.1985 01.10.2000 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2002 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2004 01.10.2005	M, N, O
Емисија на гасови од дизел мотори	R 49/01 R 49/02 R 49/03 R 49/04	88/77	91/542, 96/1 99/96, 2001/27	05.01.1985 01.10.1998 01.10.2006	05.01.1985 01.10.1998 01.10.2006	05.01.1985 01.10.1998 01.10.2006	M, N
Сите светла освен главните фарови на мотоцикли и мопеди	R 50/00	97/24	97/24, 2002/51	05.05.1985	05.05.1985	05.05.1985	L1, L2
Бучавост на моторните возила	R 51/01 R 51/02	70/157	96/20, 99/01	05.01.1985 01.10.1998	05.01.1985 01.10.1998	05.01.1985 01.10.1998	M, N
Градба на моторни возила со мал капацитет за јавен превоз до 16 (22) седишта	R 52/00 R 52/01	2001/85	2001/85	01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	M2
Вградување на светлосно сигналните уреди кај мотоциклите	R 53/00 R 53/01	93/92	93/92	01.04.1985 01.10.2001	01.04.1985 01.10.2002	01.04.1985 01.10.2004	L3

Пневматици за комерцијални возила	R 54/00	92/23	92/23, 2001/43 2005/11	05.01.1985	05.01.1985	05.01.1985	M2, M3, N, O
Приклучни уреди (возило - приколка)	R 55/00 R 55/01	94/20	94/20	28.01.1990 01.10.2006	28.01.1990 01.10.2007	28.01.1990 01.10.2010	N2, N3, O4
Фарови за мопеди (само соборено светло)	R 56/00	97/24	97/24, 2002/51	01.04.1985	01.04.1985	01.04.1985	L1, L2
Фарови за мотоцикли	R 57/01 R 57/02	97/24	97/24, 2002/51	01.04.1985 01.10.2006	01.04.1985 01.10.2007	01.04.1985 01.10.2010	L3, L4
Заштита од подлетување кај комерцијалните возила	R 58/01	70/221	81/333, 97/19 2000/8	15.01.1988	15.01.1988	15.01.1988	N2, N3, O3, O4
Замена на придрушните системи	R 59/00	70/157	81/334, 84/424, 92/97, 96/20 99/101	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1
Бучавост на мопедите	R 63/00 R 63/01	97/24	97/24, 2002/51	15.01.1988 01.10.2006	15.01.1988 01.10.2007	15.01.1988 01.10.2008	L1
Специјално резервно тркало	R 64/00	92/23	92/23, 2001/43	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1
Специјални светла за предупредување	R 65/00			01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Возила со погон на течен нафтен гас	R 67/00 R 67/01			01.10.2000 01.10.2006	01.10.2000 01.10.2006	01.10.2000 01.10.2010	M, N
Обележување на бавните возила и нивните приколки	R 69/00 R 69/01			18.08.1990 01.10.2001	18.08.1990 01.10.2002	18.08.1990 01.10.2004	N, O
Означување на тешки и долги возила	R 70/00 R 70/01			18.08.1990 01.10.2001	18.08.1990 01.10.2002	18.08.1990 01.10.2004	N2, N3, O3, O4
Фарови за мотоцикли со сијалици HS1	R 72/00 R 72/01	97/24	97/24, 2002/51	01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2007	01.10.2001 01.10.2010	L3
Бочна заштита на товарните возила	R 73/00	89/297	89/297	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Вградување на светлосно сигналната опрема кај мопедите	R 74/00 R 74/01	93/92	93/92	01.10.2001 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2004	01.10.2001 01.10.2005	L1

Пневматици за мотоцикли	R 75/00	97/24	97/24, 2002/51	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Фарови за mopеди (големо и соборено светло)	R 76/00 R 76/01	97/24	97/24, 2002/51	01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2007	01.10.2001 01.10.2010	L1, L2
Паркирно светло за моторни возила	R 77/00	77/540	77/540, 99/16	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Кочење на мотоцикли	R 78/01 R 78/02	93/14	93/14	22.04.1989 01.10.2001	22.04.1989 01.10.2002	22.04.1989 01.10.2004	L (v>25 km/h)
Системи за управување	R 79/00 R 79/01	70/311	92/62, 99/7	01.10.2000 01.10.2002	01.10.2000 01.10.2002	01.10.2001 01.10.2005	M, N, O
Ретровизори за категорија L без кабина	R 81/00	80/780	97/24, 2002/51	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Фарови за mopеди со халогени сијалици HS2	R 82/00 R 82/01	97/24	97/24, 2002/51	01.10.2001 01.10.2006	01.10.2001 01.10.2007	01.10.2001 01.10.2010	L1, L2
Емисија на гасови за бензиски и дизел мотори	R 83/03 R 83/05	70/220	94/12, 96/44, 96/69 98/69, 98/77 99/102, 2001/1 2002/100 2003/76	01.10.2002 01.10.2007	01.10.2004 01.10.2008	01.10.2005 01.10.2008 01.10.2012	M1, N1 фаза А фаза Б
Потрошувачка на гориво	R 84/00	80/1268	93/116, 99/100, 2004/3	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1
Силина (моќност) на моторите	R 85/00	80/1269	97/21, 99/99	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Светло за возење преку ден	R 87/00	97/30	97/30				M, N
Ограничувач на брзината на комерцијалните возила	R 89/00	92/6	92/24, 2002/85 2004/11	01.10.2000	01.10.2000	01.10.2000	M3>10t, N3, N2>10t
Резервни облошки на сопирачките	R 90/01	98/12	98/12, 2002/78	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, O

Бочни светла за означување	R 91/00	97/30	97/30	97/30	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, O
Замена на придружувачи за мотоцикли	R 92/00	89/235		97/24, 2002/51	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	L3, L4, L5
Заштита на патниците при член удар	R 94/01	96/79		96/79, 99/98				M1<2,5t
Заштита на патниците при бочен удар	R 95/01 R 95/02	96/27		96/27				M1, N1
Емисија на гасови од дизел мотори за земјоделски и шумски трактори	R 96/00 R 96/02	77/537		82/890				
Алармни системи	R 97/01	74/61		95/56	01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	M1, N1
Фарови со ксеноски светилки	R 98/00	76/761		99/17	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Ксенонски светилки	R 99/00	76/761		99/17	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N, L
Електрични возила	R 100/00				01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M, N
Емисија на CO2 и потрошувачка на гориво	R 101/00	80/1268		93/116, 99/100	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	M1, N1
Уреди за кусо спојување на возила	R 102/00				01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Замена на катализатори	R 103/00				01.10.2001	01.10.2001		M1, N1
Рефлектирачки ознаки за означување на тешки и долги возила и приколки	R 104/00				01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	N2, N3, O3, O4
Превоз на опасни материи	R 105/02	98/91		98/91	01.10.2002	01.10.2004	01.10.2005	N2, N3, O3, O4
Пневматици за трактори и нивни приколки	R 106/00				01.10.2005	01.10.2005	01.10.2007	
Градба на двоспратни автобуси	R 107/00 R 107/01			2001/85	01.10.2006	01.10.2006	01.10.2010	M2, M3

Репарирани пневматички за моторни возила и нивни приколки	R 108/00				01.10.2006	01.10.2007	01.10.2010	M1
Репарирани пневматички за комерцијални возила и нивни приколки	R 109/00				01.10.2006	01.10.2006	01.10.2010	N, O
Возила со погон на компримиран земјен гас (K3G)	R 110/00				01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	M, N
Стабилност на возила цистерни во однос на превртување	R 111/00				01.10.2006	01.10.2007	01.10.2008	N, O
Фарови со асиметрични светла (заменува ECE R 1, 8 и 20)	R 112/00				01.10.2006	01.10.2007	01.10.2010	M, N
Фарови со симетрично светло	R 113/00				01.10.2006	01.10.2007	01.10.2010	M, N
Замена на воздушни перничкиња	R 114/00				01.10.2006	01.10.2007		M,
Специфични TNG и CNG уреди	R 115/00				01.10.2006	01.10.2007		M, N
Заштита од неовластена употреба	R 116/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	M, N
Пневматички во однос на бучавост при ротација	R 117/00				01.10.2007	01.10.2007		Пневматички
Карактеристики на горење на материјал за внатрешност	R 118/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	За одделни категории
Светла за завртување	R 119/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	
Нето сила на мотори за земјоделски трактори и вонпатни возила	R 120/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	
Местоположба на идентификација на рачните команди	R 121/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	
Систем за загревање	R 122/00				01.10.2007	01.10.2008	01.10.2012	M, N, O

ПРИЛОГ 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕРТИФИКАТ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ТИП
ВОЗИЛО

број _____

Издаден на : _____
(име и наслов на подносителот - барателот)Марка на возилото : _____, тип: _____
(име на производителот)

Вид на возилото: _____

Облик на каросеријата: _____

Варијанти и изведби од наведениот тип возило за кои важи
хомологацијата:_____

Категорија на возилото: (по ECE) _____ (по MKS M.NO.010) _____

Име и наслов на
производителот: _____Наслов на фабриката која го
произвела: _____Име и адреса на
увозникот: _____

Во согласност со цитираното Решение и врз основа на техничкиот извештај број _____ за исполнување на бараните прописи што важат во Република Македонија, потврдуваме дека наведениот тип возило одговара на прописите кои во Република Македонија го уредуваат подрачјето на возилата.

Согласно со наведеното е одобрена употребата на наведениот тип возило во Република Македонија

Оваа хомологација важи само за наведениот тип возило, неговите варијанти и изведби за кои е издадено. Доколку во рамките на истиот тип возило се појават нови варијанти и изведби, кои отстапуваат од одобрените, потребно е пред почетокот на продажбата да се бара проширување на хомологацијата или нова хомологација.

Продавачот / увозникот* за секое возило, кое е наменето да се користи во Република Македонија, во фактурата го внесува бројот на овој документ за хомологација на типот на возилото.

Право на користење на овој документ има исклучително правното или физичкото лице на кое е издаден и не може да се пренесува.

Прилог: Технички извештај за исполнетоста на барањата за добивање хомологација на типот на возилото број _____

* непотребното да се прецрта

Скопје, дата _____

Овластено лице: _____

ПРИЛОГ 4

Деловоден бр. _____
Датум: _____

(Овластено тело – име и адреса
овластување број _____)

ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ВОЗИЛОТО СО ХОМОЛОГИРАН ТИП ВОЗИЛО

Врз основа на проверката на сообразноста на техничките податоци за возилото, потврдата од производителот и прегледот на возилото,

(овластено тело)

ИЗЈАВУВА дека подолу наведеното возило е сообразено важечките технички прописи од областа на возилата, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или користат на возилата на тркала во Република Македонија.

А. Основни податоци за возилото

1. Вид:
2. Марка:
3. Тип (комерцијална ознака):
4. Идентификационен број (број на шасијата):
5. Тип / број на моторот:
6. Година на производство:
7. Силина на моторот (kW):
8. Работна зафатнина на моторот (cm³):
9. Сопствена маса (kg):
10. Дозволена носивост (kg) (само за товарни возила):
11. Места за седење:
12. Места за стоење:
13. Места за лежење:
14. Форма на каросеријата:
15. Боја на каросеријата:
16. Број на оски (само за приклучни возила):

Б. Останати податоци за возилото

17. Техничка ознака на типот:
18. Варијанта и изведба на возилото:
19. Категорија на возилото: (по ECE) _____ (по МКС М.Н0.010) _____
20. Име и адреса на производителот:
21. Моделска година:
22. Погонско гориво:
23. Должина/широчина/височина (mm):
24. Меѓуоскино растојание (mm):
25. Дозволено оптоварување по оски (kg):
26. Најголема маса на приклучно возило: без кочници (kg) _____ со кочници (kg) _____
27. Дозволени пневматички:

Овластено лице

МП _____

Забелешка: Оваа изјава се изработува во два примерока од кои едниот му се издава на сопственикот на возилото и истиот го предава при првата регистрација на возилото, а вториот примерок издавачот е должен да го чува во својата архива.

ПРИЛОГ 5

Деловоден бр. _____
Датум: _____

(Овластено тело – име и адреса
овластување број _____)

**ПОТВРДА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ЕДИНЕЧНО
ПРЕГЛЕДАНО ВОЗИЛО**

Врз основа на проверката на сообразноста на техничките податоци за возилото, потврдата од производителот и прегледот на возилото,

(овластено тело)

ПОТВРДУВА дека подолу наведеното возило е сообразено важечките технички прописи од областа на возилата, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или користат на возилата на тркала во Република Македонија.

А. Основни податоци за возилото

1. Вид:
2. Марка:
3. Тип (комерцијална ознака):
4. Идентификационен број (број на шасијата):
5. Тип / број на моторот:
6. Година на производство:
7. Силина на моторот (kW):
8. Работна зафатнина на моторот (cm³):
9. Сопствена маса (kg):
10. Дозволена носивост (kg) (само за товарни возила):
11. Места за седење:
12. Места за стојење:
13. Места за лежење:
14. Форма на каросеријата:
15. Боја на каросеријата:
16. Број на оски (само за приклучни возила):

Б. Останати податоци за возилото

17. Техничка ознака на типот:
18. Варијанта и изведба на возилото:
19. Категорија на возилото: (по ECE) _____ (по МКС М.Н0.010) _____
20. Име и адреса на производителот:
21. Моделска година:
22. Погонско гориво:
23. Должина/широчина/височина (mm):
24. Меѓуоскино растојание (mm):
25. Дозволено оптоварување по оски (kg):
26. Најголема маса на приклучно возило: без кочници (kg) _____ со кочници (kg) _____
27. Дозволени пневматици:

1. Година и месец на излегување од производството:

Овластено лице

МП _____

Забелешка: Оваа потврда се изработува во два примерока од кои едниот му се издава на сопственикот на возилото и истиот го предава при првата регистрација на возилото, а вториот примерок издавачот е должен да го чува во својата архива.

ПРИЛОГ 6

Деловоден бр. _____
Датум: _____

(Овластено тело – име и адреса
овластување број _____)

**ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ЕДИНЕЧНО
ПРЕГЛЕДАНО ВОЗИЛО**

Врз основа на проверката на сообразноста на техничките податоци за возилото, потврдата од производителот и прегледот на возилото,

(овластено тело)

ИЗЈАВУВА дека подолу наведеното возило е сообразено важечките технички прописи од областа на возилата, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или користат на возилата на тркала во Република Македонија.

А. Основни податоци за возилото

- 28. Вид:
- 29. Марка:
- 30. Тип (комерцијална ознака):
- 31. Идентификационен број (број на шасијата):
- 32. Тип / број на моторот:
- 33. Година на производство:
- 34. Силина на моторот (kW):
- 35. Работна зафатнина на моторот (cm³):
- 36. Сопствена маса (kg):
- 37. Дозволена носивост (kg) (само за товарни возила):
- 38. Места за седење:
- 39. Места за стоење:
- 40. Места за лежење:
- 41. Форма на каросеријата:
- 42. Боја на каросеријата:
- 43. Број на оски (само за приклучни возила):

Б. Останати податоци за возилото

- 44. Техничка ознака на типот:
- 45. Варијанта и изведба на возилото:
- 46. Категорија на возилото: (по ECE) _____ (по МКС М.Н0.010) _____
- 47. Име и адреса на производителот:
- 48. Моделска година:
- 49. Погонско гориво:
- 50. Должина/широчина/височина (mm):
- 51. Меѓускино растојание (mm):
- 52. Дозволено оптоварување по оски (kg):
- 53. Најголема маса на приклучно возило: без кочници (kg) _____ со кочници (kg) _____
- 54. Дозволен пневматици:

Овластено лице

МП _____

Забелешка: Оваа изјава се изработува во два примерока од кои едниот му се издава на сопственикот на возилото и истиот го предава при првата регистрација на возилото, а вториот примерок издавачот е должен да го чува во својата архива.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 2225.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Барбарос - Општина Македонски Брод.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Барбарос, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-10094/1
20 декември 2006 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2226.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 25.12.2006 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 25,323
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 25,375
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 25,574
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	до 26,646
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 28,277
- Д-Е III	до 28,930
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 28,624
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 15,379
- М-2	до 15,354

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 63,50
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 60,00
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 60,50
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	до 61,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 52,50
- Д-Е III	до 53,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 42,00
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 18,796
- М-2	до 18,767

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	63,00	62,50	62,00
БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	59,50	59,00	58,50
БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	60,00	59,50	59,00
БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	61,00	60,50	60,00
Д-ДИЗЕЛ	52,00	51,50	51,00
Д-Е III	52,50	52,00	51,50
ЕЛ-ЕКСТРА ЛЕСНО	41,50	41,00	40,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	0,080
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
- Д-Е III	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	24,641
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	21,692
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	21,917
- БМБ-98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	21,692
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
- Д-Е III	12,256
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,229
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 26.12.2006 година.

Бр. 02-1898/1
25 декември 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

2227.

Врз основа на член 19 алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр 63/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 25.12.2006 година, ја донесе следната

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА БР. 02-1868/1 ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА СКОПЈЕ СЕВЕР АД СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Скопје Север АД Скопје бр. 02-1868/1 од 19.12.2006 година („Службен весник на РМ“ бр. 133/06), по точката 2 се додава нова точка 2-а која гласи:

„2-а. Скопје Север АД – Скопје, во регулираниот период од 15 септември до 31 декември 2006 година ќе ја применува цената на топлинска енергија која ја применувал во периодот пред 15 септември 2006 година.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1905/1
25 декември 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 136.

Врз основа на член 18 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ бр 36/04), член 46 од Законот за пожарникарство („Службен весник на РМ“ бр. 67/04) и член 174 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 38/05), Дирекцијата за заштита и спасување издава

О В Л А С Т У В А Њ Е ЗА ОДРЖУВАЊЕ, СЕРВИСИРАЊЕ И ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Се дава овластување за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни апарати на следните правни лица:

- Друштво за производство, промет и услуги „ПАСТОР С-9“ Гоце ДООЕЛ Скопје под рег. бр. 09-002 од 04.10.2006 година;

- Друштво за трговија и услуги „ПАСТОР ЛУКС“ ДООЕЛ Скопје под рег. бр. 09-005 од 08.10.2006 година;

- Друштво за противпожарна заштита „ПРЕВЕНТИВА“ ДПД Перо Чичо ДООЕЛ Куманово под рег. бр. 09-006 од 08.10.2006 година;

- Друштво за производство, технички услуги и трговија „БЕЗБЕДНОСТ КОМЕРЦ“ ДОО Радовиш под рег. бр. 09-007 од 09.10.2006 година;

- Трговско друштво за производство, сервисирање, одржување и промет на противпожарни апарати и опрема за заштита „ХЕЛИУМ“ ДОО Скопје под рег. бр. 09-001 од 04.10.2006 година;

- Рудници и Железарница „УСЛУГИ“ АД Скопје под рег. бр. 09-008 од 09.10.2006 година;

- Друштво за производство, трговија и услуги „ХК-СИГУРНОСТ“ Соколче и Борче ДОО Прилеп под рег. бр. 09-010 од 28.11.2006 година;

- Друштво за производство, сервис, одржување и промет на противпожарна опрема, опрема за заштита и инженеринг „ОГНОПРЕВЕНТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДОО Скопје под рег. бр. 09-012 од 04.12.2006 година;

- Друштво за производство, трговија и услуги „ПАСТОР-ПЛАМ“ Панче ДООЕЛ Скопје под рег. бр. 09-014 од 04.12.2006 година;

- Друштво за производство, промет и услуги „ПАСТОР ТРЕЈД“ ДООЕЛ Скопје под рег. бр. 09-015 од 11.12.2006 година;

- Трговско друштво за производство, сервисирање и инженеринг „ЕЛМОНТ“ Мите и други ДОО Велес под рег. бр. 09-016 од 11.12.2006 година;

Корисникот на овластувањето е должен да плати надоместок за овластувањето кој изнесува 200 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата се вршат во Буџетот на Република Македонија на трезорска сметка 100000000063095, на жиро сметка 0500360100631-15, единствен даночен број 4030004532350, приходна шифра 725939, програма 20 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од точка 2, корисникот на овластувањето ја доставува до Дирекцијата за заштита и спасување.

Овластувањето корисникот не може да го пренесе.

Бр. 09-1627/3
18 декември 2006 година
Скопје

Директор,
Ѓорѓи Трендафилов, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РМ

137.

Собранието на Комората на извршители на Република Македонија, на седницата одржана на ден 21.12.2006 год., согласно чл. 46 ст. 2 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2005; 50/2006 и 129/2006), по претходна согласност на Министерот за правда дадена со Заклучок бр. 07-5471/2 од 21.12.2006 година, донесе

ТАРИФА ЗА НАГРАДА И ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА РАБОТА НА ИЗВРШИТЕЛИТЕ

Член 1

Со оваа тарифа се пропишуваат наградата на извршителите и другите трошоци на извршување за извршните дејствија.

Член 2

Извршителот за извршните дејствија наплаќа награда и други трошоци според ставките за:

- Цена за администрирање на предметот,
- Цена за извршните дејствија,
- Награда за реализирање на извршната исправа.

Член 3

Висината на цената за администрирање и наградата за реализирање на извршната исправа извршителот ги определува според:

- Видот на извршната исправа и видот на побарувањето кое треба да се изврши;
- Износот кој треба присилно да се наплати кај парични побарувања, односно вредноста на предметот на извршување кај непаричните побарувања;
- Износот на наплатените средства кај паричните побарувања, односно вредноста на предметот што се реализира кај непаричните побарувања.

Во зависност од видот на извршната исправа, односно видот на побарувањето кое треба да се изврши, цената за администрирање и наградата за реализирање на извршната исправа, извршителот ги наплатува согласно Табела 1 и Табела 2 од оваа тарифа.

Член 4

Извршителот наплатува износ на име цена за администрирање на предметот, во зависност од износот кој треба присилно да се наплати определен во Табела 1, според висината на главното побарување во извршната исправа, односно од вредноста на предметот на извршување определен во Табела 2 од оваа Тарифа.

Цената за администрирање на предметот извршителот ја наплатува пред да започне со извршните дејствија.

Доколку вредноста на предметот на извршување кај непаричните побарувања, не може да се определи во моментот на поднесување на барањето за извршување, извршителот наплатува износ од 50 € на име аванс, а потоа во текот на извршувањето, дополнително го утврдува износот на цената на администрирање врз основа на процена на предметот за извршување.

Доколку доверителот поднел барање за извршување, но не ја платил цената за администрирање пред започнувањето со извршните дејствија, извршителот има право да му го врати барањето за извршување на извршната исправа.

Член 5

Цената за извршните дејствија извршителот ја наплатува од доверителот пред отпочнување на превземање на извршни дејствија согласно Табела 3 од оваа Тарифа.

Доверителот и извршителот може да се договорат да ги одложат овие плаќања до завршување на извршувањето, освен плаќањата за трошоците за такси и реалните трошоци.

Член 6

Наградата кај паричните побарувања, извршителот ја определува и наплатува според износот кој треба присилно да се наплати и според висината на наплатената сума со примена на ставката определена при утврдување на цената за администрирање.

При извршување заради наплата на парични побарувања, извршителот во налогот за извршување, во извршните трошоци ќе ја утврди и наградата за реализирање на извршната исправа.

Наградата за реализирана извршна исправа не може да биде поголема од 10.000 €, без оглед на висината и видот на побарувањето.

По исклучок од став 3 кога извршувањето се спроведува согласно чл. 202 од Законот за извршување, наградата не може да биде поголема од 5.000 €.

При извршување заради остварување на непарично побарување, кога вредноста на предметот на извршување не може да се определи со процена, извршителот ќе утврди и наплати награда во износ од 400 € за реализирање на извршната исправа.

При извршување заради остварување на непарично побарување, сите трошоци за извршување извршителот ги наплатува од доверителот авансно, а потоа доверителот ги побарува од должникот врз основа на Заклучок за утврдување на трошоци предвиден како извршна исправа во Законот за извршување.

Член 7

Доколку должникот постапи по поканата на извршителот од член 17 став 2 од Законот за извршување, во која е определен рокот за доброволно исполнување на обврската утврдена во извршната исправа, се наплатуваат само цената за администрирање на предметот и цената за преземените извршни дејствија.

Член 8

Кога извршната исправа е извршена, должникот ја плаќа наградата, цената на администрирање на предметот и цената за извршните дејствија.

Во случај кога извршувањето е запрено по барање на доверителот или доколку извршната исправа е укината, преиначена или ставена вон сила, цената на преземените извршни дејствија ги плаќа доверителот.

Член 9

Цените утврдени во табелите 1, 2 и 3 се наплатуваат во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на плаќање.

Табелите 1, 2 и 3 кои се прикажани во Прилог број 1 се составен дел од оваа Тарифа.

Член 10

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Табела 1 ПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА

Износот кој треба присилно да се наплати	Цена за администрирање на предметот	Награда за реализирање на извршна исправа
1. До 200 €	10 €	30 €
2. Над 200 € до 1000 €	20 €	60 €
3. Над 1 000 € до 2 000 €	30 €	12% од наплатената сума, не помалку од 60 €
4. Над 2 000 € до 3 000 €	35 €	11% од наплатената сума, не помалку од 100 €
5. Над 3 000 € до 4 000 €	40 €	10% од наплатената сума, не помалку од 150 €
6. Над 4 000 € до 5 000 €	45 €	9% од наплатената сума, не помалку од 200 €
7. Над 5 000 € до 7 000 €	50 €	8% од наплатената сума, не помалку од 220 €
8. Над 7 000 € до 9 000 €	55 €	7% од наплатената сума, не помалку од 300 €
9. Над 9 000 € до 11 000 €	60 €	6% од наплатената сума, не помалку од 350 €
10. Над 11 000 € до 15 000 €	65 €	5% од наплатената сума, не помалку од 400 €
11. Над 15 000 € до 25 000 €	100 €	4,5% од наплатената сума, не помалку од 500 €
12. Над 25 000 € до 40 000 €	200 €	4 % од наплатената сума, не помалку од 600 €
13. Над 40 000 € до 60 000 €	350 €	3 % од наплатената сума, не помалку од 800 €
14. Над 60 000 € до 100 000 €	450 €	2,5 % од наплатената сума, не помалку од 1.000 €
15. Над 100 000 € до 200 000 €	550 €	2 % од наплатената сума, не помалку од 1.500 €
16. Над 200 000 €	600 €	1,5 % од наплатената сума, не помалку од 2.000 €

ТАБЕЛА 2 - НЕПАРИЧНИ ПОБАРУВАЊА

Вредност на предметот	Цена за администрирање на предметот	Награда за реализирање на извршна исправа
1. до 200 €	10 €	60 € за 1 час дејствие
2. Над 200 до 1000 €	20 €	60 € за 1 час дејствие
3. Над 1000 до 2000 €	30 €	60 € за 1 час дејствие
4. Над 2000 до 3000 €	35 €	60 € за 1 час дејствие
5. Над 3000 € до 4000 €	40 €	10 % од вредноста на предметот, но не помалку од 250 €
6. Над 4000 € до 5000 €	45 €	10 % од вредноста на предметот, но не помалку од 300 €
7. Над 5000 € до 7000 €	50 €	10 % од вредноста на предметот, но не помалку од 400 €
8. Над 7000 € до 9000 €	55 €	9 % од вредноста на предметот но не помалку од 500 €
9. Над 9000 € до 11 000 €	60 €	8 % од вредноста на предметот но не помалку од 600 €
10. Над 11 000 € до 15 000 €	65 €	7 % од вредноста на предметот но не помалку од 700 €
11. Над 15 000 € до 30 000 €	70 €	6 % од вредноста на предметот но не помалку од 900 €
12. Над 30 000 € до 50 000 €	100 €	5 % од вредноста на предметот но не помалку од 1300 €
13. Над 50 000 € до 100 000 €	200 €	4 % од вредноста на предметот но не помалку од 1800 €
14. Над 100 000 €	300 €	3 % од вредноста на предметот но не помалку од 2500 €

ТАБЕЛА 3- ЦЕНА НА ИЗВРШНИ ДЕЈСТВИЈА

Бр.	Извршни дејствија	Чинење /Цена
1.	A3 копија	1 €
2.	A4 копија	0,5 €
3.	Прелис на сопствен документ	5 € од страна
4.	Доаѓање до местото на извршување, но не со превоз од странките, доколку местото е подалеку од 5 км. Од седиштето на извршителот	1 € за секој километар
5.	Барање на лични податоци	10 € за едно барање
6.	Испитување на економската состојба на должникот	30 €
7.	Увид во регистерска влошка и во трговски книги	60 €
8.	Изготвување заклучок за продажба за објавување во средства за јавно информирање	20 €
9.	Изготвување барање	10 €
10.	Изготвување налог за извршување	20 €
11.	Изготвување заклучок	20 €
12.	Изготвување записник	40 €
13.	Составување одговор на приговор	60 €
14.	Составување службена белешка	20 €
15.	Изготвување каматна листа	1,5 € по ставка
16.	Составување известие за прогресот на извршувањето, по барање и на товар на доверителот	10 €
17.	Дејствие на попис/забелешка наместо попис, за недвижност	60 € за 1 час
18.	Извршување дејствија на попис, процена и пленидба на подвижни предмети	60 € за 1 час
19.	Извршување дејствија на јавно наддавање	60 € за 1 час
20.	Изготвување договор/записник за продажба со непосредна спогодба	40 €
21.	Извршување врз недвижност согласно член. 161 ст.4	60 € за 1 час изведба
22.	Извршување на дејствија согласно член 218-232 од Законот за извршување	60 € за 1 час изведба
23.	Разгледување на подвижни предмети и недвижности	20 € 1 час изведба
24.	Присуство на судско рочиште по приговор	60 € од 1 час
25.	Надзор над исплатите извршени од плата или други плаќања, по барање и на товар на доверителот	10 €
26.	Достава на судски писмена и други писмена кои произлегуваат од вршењето на работата на извршителот, до должникот или трето лице	30 € за достава до едно лице
27.	Достава на писмена кои произлегуваат од вршењето на работата на извршителот, до државни органи, јавни институции и носители на платен промет	10 € за достава до еден субјект
28.	Судски и административни такси	Во стварен износ
29.	Реални трошоци настанати при преземање на извршни дејствија	Во стварен износ

Претседател,
Горан Тошевски, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006134